

**АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД**  
**Скопје**

**Финансиски извештаи**  
**за годината што завршува на**  
**31 декември 2018 и**  
**Извештај на независните ревизори**

<b>СОДРЖИНА:</b>	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за промени во главнината	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 33
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3 - 33) на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година и извештај за сеопфатна добивка, извештај за промените во главнината и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### *Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД Скопје на ден 31 декември 2018 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД Скопје (продолжение)

#### *Обрнување внимание*

Како што е обелоденето во Белешките 2.4 и 12 кон финансиските извештаи, обрнуваме внимание дека Друштвото остварило нето загуба во износ од 218,955 илјади денари за годината што завршува на 31 декември 2018 година, додека на истиот ден акумулираната загуба изнесувала 11,389,970 илјади денари и притоа била реализирана негативна нето главнина во износ од 950,906 илјади денари. Понатаму, тековните обврски на Друштвото на 31 декември 2018 година се поголеми од тековните средства за 1,744,331 илјади денари и притоа најголем дел од обврските на Друштвото се однесуваат на обврски спрема поврзани субјекти. Последователно, способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет зависи од добивањето на континуирана финансиска поддршка од страна на акционерите. Овие фактори укажуваат на постоење на значајна неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

Нашето мислење не е квалификувано во врска со наведеното прашање.

#### *Извештај за други правни и регулаторни барања*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2018 година.

Дилоит ДОО Скопје

Лидија Нануш  
Овластен ревизор  
Директор

Јане Иванов  
Овластен ревизор

Скопје, 18 мај 2019 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2018 година**  
**(Во илјади денари)**

	<b>Белешка</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	6	783,578	871,705
Нематеријални средства	6	7,507	8,361
Вложувања расположливи за продажба	5	2,340	1,794
		<u>793,425</u>	<u>881,860</u>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	7	1,885,061	931,913
Побарувања од купувачи	8	237,701	242,366
Останати побарувања	9	129,909	206,577
Пари и парични еквиваленти	10	169,749	144,211
		<u>2,422,420</u>	<u>1,525,067</u>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<u><b>3,215,845</b></u>	<u><b>2,406,927</b></u>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Акционерски капитал	11	10,281,876	10,281,876
Премии од акции		10,763	10,763
Ревалоризациони резерви		146,425	197,445
Акумулирана загуба		(11,389,970)	(11,222,068)
		<u>(950,906)</u>	<u>(731,984)</u>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски кон добавувачи	12	3,969,604	3,020,725
Останати обврски	13	47,942	51,785
Пресметани обврски	14	149,205	66,401
		<u>4,166,751</u>	<u>3,138,911</u>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<u><b>3,215,845</b></u>	<u><b>2,406,927</b></u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиски извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на 8 март 2019 година.

Одобрено од,

Волфганг Андреас Марингер  
 Главен извршен директор

Елена Блажева  
 Финансиски контролор за  
 планирање и анализа

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА**  
**За годината што завршува на 31 декември 2018 година**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Приходи</b>			
Приходи од продажба	15	6,753,438	7,168,186
Останати приходи	16	67,607	17,679
		<u>6,821,045</u>	<u>7,185,865</u>
<b>Трошоци</b>			
Зголемување/(Намалување) на залихи на готови производи и производство во тек		385,157	(107,107)
Потрошени материјали	17	(6,484,798)	(6,221,490)
Трошоци за вработените	18	(252,951)	(237,262)
Амортизација	6	(123,835)	(223,535)
Останати оперативни трошоци	19	(565,467)	(601,291)
		<u>(7,041,894)</u>	<u>(7,390,685)</u>
<b>Загуба од оперативно работење</b>		(220,849)	(204,820)
Финансиски приходи, нето	20	1,894	7,636
<b>Загуба пред оданочување</b>		(218,955)	(197,184)
Данок на добивка	21	-	-
<b>Нето загуба за годината</b>		<u>(218,955)</u>	<u>(197,184)</u>
Останата сеопфатна добивка - ревалоризација на акции	5	546	253
<b>Вкупна сеопфатна загуба за годината</b>		<u><u>(218,409)</u></u>	<u><u>(196,931)</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**За годината што завршува на 31 декември 2018 година**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Акционер.</u> <u>капитал</u>	<u>Премија</u> <u>од акции</u>	<u>Ревалор.</u> <u>резерви</u>	<u>Акумулир.</u> <u>загуба</u>	<u>Вкупно</u>
На 1 јануари 2017 година	10,281,876	10,763	342,233	(11,168,681)	(533,809)
Загуба за годината	-	-	-	(197,184)	(197,184)
Пренос од ревалоризациони резерви	-	-	(145,041)	145,041	-
Останато усогласување	-	-	-	(1,244)	(1,244)
Останата сеопфатна добивка - ревалоризација на акции	-	-	253	-	253
На 31 декември 2017 година	<u>10,281,876</u>	<u>10,763</u>	<u>197,445</u>	<u>(11,222,068)</u>	<u>(731,984)</u>
Загуба за годината	-	-	-	(218,955)	(218,955)
Пренос од ревалоризациони резерви	-	-	(51,566)	51,566	-
Останато усогласување	-	-	-	(513)	(513)
Останата сеопфатна добивка - ревалоризација на акции	-	-	546	-	546
На 31 декември 2018 година	<u>10,281,876</u>	<u>10,763</u>	<u>146,425</u>	<u>(11,389,970)</u>	<u>(950,906)</u>

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2018 година  
(Во илјади денари)

	Белешка	2018	2017
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
Загуба пред оданочување		(218,955)	(197,184)
Усогласувања за:			
Амортизација		123,835	223,535
Отпис на обврски		-	(14,245)
Неотпишана вредност на отпишани/отуѓени основни средства		12,401	3,451
Кусок и отпис на залихи		6,077	4,849
Приходи за камати, нето		(1,355)	(7,987)
<b>(Загуба)/добивка од оперативното работење пред промени во обртниот капитал</b>		<b>(77,997)</b>	<b>12,419</b>
(Зголемување)/намалување на залихите		(959,629)	375,839
Намалување/(зголемување) на побарувања од купувачи и останати побарувања		45,827	(112,504)
Зголемување/(намалување) на обврски кон добавувачи и останати обврски		1,027,840	(130,885)
Наплатени камати, нето		1,355	5,230
<b>Нето парични текови генерирани од оперативни активности</b>		<b>37,396</b>	<b>150,099</b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства		(47,255)	(86,209)
Прилив од вратена позајмица		35,397	-
<b>Нето парични текови користени за инвестициони активности</b>		<b>(11,858)</b>	<b>(86,209)</b>
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти		25,538	63,890
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	10	144,211	80,321
<b>Пари и парични еквиваленти на крај на годината</b>	<b>10</b>	<b>169,749</b>	<b>144,211</b>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД Скопје (претходно Миттал Стеел Скопје (ЦРМ) АД - Скопје), (во понатамошниот текст “Друштвото”), е иницијално основано во 1997 година како резултат на процесот на реструктурирање и приватизација на Железара – Скопје. По завршувањето на процесот на реструктурирање, Друштвото беше продадено на Балкан Стеел Лихтенштајн од страна на Агенцијата за приватизација на Република Северна Македонија. Подоцна, на 31 март 2004 година Друштвото беше продадено на Миттал Стеел Н.В. (претходно ЛНМ Холдингс) врз основа на Договор за откуп на акциите и побарувањата склучен помеѓу Балкан Стеел Лихтенштајн и Миттал Стеел Н.В. (претходно ЛНМ Холдингс Н.В.), согласно кој се стекна со 8,601,561 обични акции од Ладна валавница АД – Скопје, кои претставуваа 44.52% од вкупно издадените акции на Друштвото. До крајот на 2006 година, сопственоста на Миттал Стеел Н.В. (претходно ЛНМ Холдингс Н.В.) се зголеми на 88.47% од вкупниот акционерски капитал на Друштвото. Во текот на 2006 година, Миттал Стеел Н.В., компанија основана во Холандија, ја префрлила сопственоста над Друштвото на Миттал Стеел Холдингс АГ, компанија основана во Швајцарија. Како резултат на спојување на Арцелор СА и Миттал Стеел НВ во 2006 година, Друштвото го промени називот во АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје кое на 24 септември 2007 година е регистрирано во Централниот регистар под број 30120070012290. На 31 декември 2018 година ArcelorMittal Holdings A.G. поседува 93.24% (2017: 93.24%) од акциите на Друштвото.

Основна дејност на Друштвото е производство на топло валани лужени котури, ладно валани котури и ладно валан лим, поцинкувани котури и лимови и пластифицирани поцинкувани котури.

Најголем купувач на производите на Друштвото е ArcelorMittal Flat Carbon Europe и други домашни компании.

На 31 декември 2018 година Друштвото има 475 вработени (2017: 452 вработени).

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи**

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард. Објавените стандарди и толкувања кои на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени, како и објавените стандарди и толкувања кои сè уште не се во примена се обелоденети во белешките 2.2 и 2.3.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружните финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи подготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

*Овие Нацрт финансиски извештаи на независните ревизори се наменети единствено за потребите на раководството на Друштвото. Како такви, истите можат да подлежат на понатамошни корекции и измени во поглед на износите и презентациите содржани во овие финансиски извештаи*

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**(продолжение)**

**2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени**

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди, измени на веќе постојните стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди како и нови толкувања објавени од страна на Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Северна Македонија.

- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревидиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измените се однесуваат на средствата во индустријата за нафта и гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревидиран во јули 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСС 38 “Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривативи” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење” – Вградени деривативи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година);
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година” што претставува измена на “Рамката за подготовка и прикажување на финансиските извештаи” (применлива за пренос на средства од купувачи примени на или по септември 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Ограничен исклучок од споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни” – Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијание на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” – Сметководство за правата на издавање на нови акции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година);
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ (2010)” како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2018 година

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
(продолжение)****2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)**

- Дополнувања на КТМФИ 14 “МСС 19 – Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција” Авансна уплата на минимални средства потребни за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- КТМФИ 19 “Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат во основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година);
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 13 “Мерење на објективната вредност” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСС 27 (ревидиран во 2011) “Поединечни финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСС 28 (ревидиран во 2011) “Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Државни кредити (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 “Консолидирани финансиски извештаи, Заеднички аранжмани и Обелоденувања на вложувања во други правни лица: Упатство за преодна примена” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” - Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година);
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените” – Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2009-2011) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ ( МСФИ 1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2018 година

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
(продолжение)

**2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)**

- КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” и МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” – Вложувачки правни лица (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: Презентирање” – Пребивање на финансиски средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 36 “Обезвреднување на средствата” – Обелоденувања за надоместувачка вредност за нефинансиски средства (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење” - Замена на деривативи и продолжување на сметководството за хеџинг трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- КТМФИ 21 “Давачки” (толкување применливо за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените” – Планови за дефинирани користи: Придонеси за вработените (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година);
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ (циклус 2010-2012) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2011-2013) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).
- МСФИ 14 “Одложени сметки согласно законската регулатива” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” и МСС 28 “Учества во придружени правни субјекти и заеднички вложувања” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” – Сметководство за стекнати удели во заеднички операции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” – Иницијатива за обелоденување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема” и МСС 38 “Нематеријални средства” – Појаснување на прифатливите методи за пресметка на амортизација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на и по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема” и МСС 41 “Земјоделство” – Земјоделство: плодородни стебла (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**(продолжение)**

**2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)**

- Дополнувања на МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” – Метод на главнина во поединечни финансиски извештаи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2012-2014) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Измени на МСС 7 “Извештај за паричните текови” – Иницијатива за обелоденување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година);
- Измени на МСС 12 “Даноци на добивка” – Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година);
- Дополнувања на МСФИ 12 заради “Подобрувања на МСФИ (циклус 2014-2016) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 12 и МСС 28) главно поврзано со елиминација на неусогласеностите и термилошки објаснувања (промените на МСФИ 12 се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година).
- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Класификација и мерење на трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- Измени на МСФИ 4 “Договори за осигурување” – Со примена на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” и МСФИ 4 “Договори за осигурување” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година или кога МСФИ 9 “Финансиски инструменти” се применува за прв пат);
- Измени на МСС 40 “Вложувања во недвижности” – Пренос на вложувања во недвижности (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 и МСС 28 заради “Подобрувања на МСФИ (циклус 2014-2016) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 12 и МСС 28) главно поврзано со елиминација на неусогласеностите и термилошки објаснувања (промените на МСФИ 1 и МСС 28 ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- КТМФИ 22 “Трансакции во странска валута и напредни разгледувања” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);

**2.3 Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не стапиле на сила во тековниот период**

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнување и толкувања кои сè уште не стапиле на сила:

- МСФИ 16 “Наеми” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година);
- МСФИ 17 “Договори за осигурување” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2021 година);
- Измени на МСФИ 3 “Деловни комбинации” – Дефиниција на деловното работење (применливи за деловни комбинации за кои датумот на спојување е на или после почетокот на првиот годишен известувачки период кој започнува на или по 1 јануари 2020 и за аквизиција на средства која се случува на или после почетокот на тој период);

*Овие Нацрт финансиски извештаи на независните ревизори се наменети единствено за потребите на раководството на Друштвото. Како такви, истите можат да подлежат на понатамошни корекции и измени во поглед на износите и презентациите содржани во овие финансиски извештаи*

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**(продолжение)**

**2.3 Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не стапиле на сила во тековниот период**  
**(продолжение)**

- Измени на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” – Претплати со негативна компензација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година);
- Измени на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” и МСС 28 “Учества во придружени правни субјекти и заеднички вложувања” – Продажба или доделување на средства помеѓу инвеститорот и неговиот придружен субјект или заедничко вложување и понатамошни дополнувања (почетниот датум на примена е одложен на неопределено време се додека проектот за истражување на методот на главнина не биде завршен);
- Измени на МСС 1 “Презентирање на финансиски извештаи” и МСС 8 “Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки” – Дефиниција на материјалност (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2020);
- Измени на МСС 19 “Користи за вработените” – Измени на планот, скратување или исплаќање” (применливи за периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година);
- Измени на МСС 28 “Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања” – Долгорочни вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година);
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ (циклус 2015 - 2017)” како резултат на проектот за годишни подобрувања на МСФИ (МСФИ 3, МСФИ 11, МСС 12 и МСС 23) – главно поврзано со елиминација на неусогласеностите и термилошки објаснувања (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година);
- Измени на Препораките за Сеопфатна рамка на МСФИ стандарди (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или после 1 јануари 2020 година);
- КТМФИ 23 “Неизвесност околу третманите на данокот на добивка” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или после 1 јануари 2019 година).

**2.4 Планови на раководството и значајни проценки**

Придружните финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката на 31 декември 2018 година дека Друштвото ќе продолжи да работи според принципот на континуитет и дека истото ќе продолжи со својата работа во предвидлива иднина. Друштвото оствари загуба во износ од 218,955 илјади денари за годината што завршува на 31 декември 2018 година. Понатаму, акумулираната загуба на 31 декември 2018 година изнесува 11,389,970 илјади денари, додека тековните обврски на Друштвото се поголеми од тековните средства за 1,744,331 илјади денари.

Согласно подготвените анализи на финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2018 година, остварената нето загуба е резултат на ефектите на глобалната економска криза во металната индустрија и репроматеријалите и услугите за производство.

Најголем дел од тековните обврски на Друштвото се однесуваат на поврзани субјекти во рамките на Групацијата ArcelorMittal и истите во најголем дел се плаќаат на редовна основа. Раководството проценува дека тековните акумулирани загуби може да бидат покриени преку идните оперативни добивки. Стратешкиот план на Друштвото за наредниот период е фокусирање кон достигнување пониски набавни цени на репроматеријалите, подобрување на ефикасноста преку намалување на сите варијабилни трошоци, како и преку промени и подобрување на производствената и комерцијалната стратегија на Друштвото.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**3.1 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата ги содржи набавната цена намалена за рабатите и ценовните попусти, увозните давачки, сите неповратни даноци на набавката, како и сите директни трошоци кои придонесуваат за донесување на средствата во локација и состојба на нормално функционирање и остварување на задачите утврдени од страна на раководството. По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се евидентираат според ревалоризиранiot износ, кој е објективна вредност на недвижностите, постројките и опремата на датумот на ревалоризацијата намалена за последователната акумулирана амортизација и последователната акумулирана загуба поради обезвреднување.

Во март 2015 година, Друштвото ангажираше независен проценител заради повторна проценка на недвижностите, постројките и опремата на 31 декември 2015 година. Согласно извештајот на проценителите, вредноста на недвижностите, постројките и опремата беше проценета на 1,093,114 илјади денари на тој датум. Во проценката не беа вклучени валците и инвестициите во тек.

Како резултат на промена на условите и околностите во работењето, Друштвото врши тест на загуба за обезвреднување на нето сметководствената вредност на недвижностите, постројките и опремата со цел да се утврди дали истата е надоместлива. Доколку се утврди дека нето сметководствената вредност на средството или на единицата која создава готовина ја надминува надоместувачката вредност, тогаш се врши усогласување до нивната надоместувачка вредност. Надоместувачка вредност на недвижностите, постројките и опремата е поголемата од нето продажната и употребната вредност.

При утврдување на употребната вредност се врши дисконтирање на проценетите идни парични текови на нивна сегашна вредност со користење на дисконтна стапка која што ги одразува тековните пазарни проценки за временската вредност на парите и специфичните ризици кои го карактеризираат одредено средство. За средствата кои немаат значаен придонес за создавање на независни парични текови, надоместувачката вредност се добива преку утврдување на вредноста на единиците кои создаваат готовина, а на кои истите им припаѓаат. Загубите од обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Амортизацијата се пресметува врз основа на пропорционална метода со цел набавната или ревалоризираната вредност на недвижностите, постројките и опремата да се амортизира во текот на нивниот проценет век на употреба.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од недвижностите, постројките и опремата за 2018 и 2017 година:

Објекти	1.67% - 2.5%
Машини	5-10%
Канцелариска опрема и компјутери	20 - 25%
Моторни возила	12.5%

Во случаите кога одредени делови учествуваат со значаен износ во набавната вредност на одредена недвижност, постројка или опрема, истите се амортизираат посебно. Средствата кои се класифицирани како расположливи за продажба или се вклучени во група на средства за отуѓување, не се амортизираат.

Добивките или загубите кои произлегуваат од отуѓувањето или повлекувањето од употреба на недвижностите, постројките и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат како приходи или расходи во извештајот за сеопфатна добивка.

**3.2 Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите поради обезвреднување. На денот на извештајот за финансиска состојба нематеријалните средства се состојат од набавени компјутерски софтверски лиценци, кои се капитализирани врз основа на трошоците настанати при набавката и ставањето во употреба. Набавната вредност се амортизира во текот на проценетиот корисен век на софтверот, со годишна стапка на амортизација од 20%.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.3 Залихи**

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност на залихите ги содржи сите трошоци на набавката, трошоците на конверзија, како и сите други трошоци кои настануваат со цел залихите да се доведат на сегашна локација и состојба.

Трошоците на набавка на залихите ги содржат набавната цена, увозните давачки и други неповратни даноци од страна на даночните власти, трошоците за транспорт, манипулација, како и сите други трошоци кои директно придонесуваат при добивање на готови производи, материјали и услуги. Работите и ценовните попусти, како и други слични одбитни ставки се одземаат при утврдување на набавната вредност. Набавките на залихи искажани во странска валута се признаваат преку примена на девизниот курс на денот на трансакцијата.

Трошоците на конверзија на залихите ги содржат сите директни производни трошоци. Тие, исто така, ги вклучуваат и сите фиксни и варијабилни индиректни трошоци настанати во текот на производниот процес. Индиректните трошоци на производството се алоцираат врз основа на нормалниот капацитет на производство, односно очекуваното просечно производство за одреден број на периоди или сезони под нормални услови, имајќи ги во предвид загубите на капацитетот поради планирани застои.

Следните трошоци не се вклучуваат во набавната вредност на залихите:

- неоправдани износи на потрошени материјали, работна сила или други производни трошоци;
- трошоци за складирање, освен доколку станува збор за складирање на залихите пред предавање во наредна фаза на производството;
- административни трошоци кои не придонесуваат за донесување на залихите на локација и услови за нормална употреба, како и продажните и дистрибутивните трошоци.

Друштвото го применува методот на просечни цени за сите видови на залихи. Трошокот за недовршеното производство, полу готовите производи и готовите производи се пресметува според методот на стандардни цени усогласен за отстапувањата настанати во текот на пресметковниот период. Залихите се намалуваат до нивната нето продажна вредност ставка по ставка, во случај кога постои поткрепувачка евиденција и проценка за износот по кој што се очекува истите да бидат продадени. Со проценката се земаат во предвид промените на цената или трошоците кои се предизвикани од настани кои се случуваат на крајот од периодот во обем во кој што таквите настани реално ги одразуваат условите кои постојат на крајот од периодот.

Вредноста на залихите на материјали и другите залихи кои се користат во производството на готови производи не се намалува под нивната набавна вредност, доколку се очекува дека готовите производи во кои ќе бидат алоцирани ќе се продадат по иста или по повисока цена. Намалувањето на залихите до нивната реализациона вредност извршено во претходниот период може да се елиминира во случај кога условите кои го предизвикале тоа намалување престануваат да постојат.

**3.4 Резервирања**

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, доколку е веројатно дека одлив на ресурси вградени во економски користи ќе бидат потребни за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Трошоците за резервирања се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка. Доколку ефектот од временска вредност на пари е материјален, резервирањата се утврдуваат преку дисконтирање на проценетите идни одливи до сегашната вредност со употреба на дисконтна стапка која што ги рефлектира пазарните процени на временската вредност на парите и ризикот специфичен за таков или сличен вид на обврска. Доколку е извршено дисконтирање, зголемувањето на резервирањето се признава како финансиски трошок.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.5 Финансиски инструменти**

*Вложувања расположливи за продажба*

Вложувањата кои се чуваат на неопределено време, а кои можат да бидат продадени како одговор на потребата за ликвидност или промени во каматните стапки, се класификувани како хартии од вредност расположливи за продажба и се вклучени во нетековните средства.

Вложувањата се вреднуваат по нивната објективна вредност. Добивките/загубите кои потекнуваат од промените на објективната вредност се вклучени во извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настанале. Објективната вредност на вложувањата е заснована на цената со која котираат на берзата. Сопственичките хартии од вредност за кои објективната вредност не може да се утврди веродостојно се признаваат според нивната набавна вредност намалени за износот на обезвреднувањето.

Капиталните добивки/загуби од продажба на хартии од вредност се евидентира во извештај за останата сеопфатна добивка како приходи/трошоци од тековен период.

*Побарувања од купувачи и останати побарувања*

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради оштетување кои се вклучени во останати оперативни трошоци. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплатата и неисполнувањето на обврските за плаќање. Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањата не е веројатна. Сметководствената вредност на побарувањата се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во извештајот за сеопфатна добивка. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветно намалување на исправките се прикажува како приход.

*Пари и парични еквиваленти*

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и пари на тековни сметки во денари и странска валута. За целите на составување на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат средствата наведени погоре, кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

*Обврски кон добавувачи и останати обврски*

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

*Каматносни кредити и позајмици*

Обврските за кредити и позајмици иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за кредити и позајмици последователно се признаваат по амортизирачка вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизирачката вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за кредити и позајмици. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на позајмиците или кредитите.

**3.6 Признавање на приходи**

Приходите се признаваат кога е веројатно дека идните економски користи ќе претставуваат прилив за Друштвото и кога износот на приходот може веродостојно да се измери. Приходите на Друштвото се остваруваат од продажба на топло валани лужени котури, ладно валани котури и лимови, поцинкувани котури и лимови и пластифицирани поцинкувани котури на домашниот и странскиот пазар.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.7 Износи искажани во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски денари (“Денари”) со примена на официјалните девизни курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Монетарните ставки се преведуваат според официјалните девизни курсеви кои важат на денот на извештајот за финансиската состојба, додека немонетарните ставки се преведуваат според официјалните девизни курсеви кои важеле на денот на трансакцијата.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат при трансакциите со монетарните ставки, како и при преведување на монетарните ставки по девизни курсеви кои се разликуваат од девизните курсеви на денот на иницијалното признавање извршено во финансиските извештаи во тековниот или претходниот период, се вклучуваат во извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

**3.8 Трансакции со поврзани субјекти**

Трансакциите со поврзани субјекти се однесуваат на меѓусебни трансфери на ресурси, услуги и обврски, без оглед на тоа дали цената е наплатена или не. Одреден субјект се смета за поврзан доколку директно или индиректно го контролира Друштвото, а тоа се субјектите кои припаѓаат на матичната компанија. ArcelorMittal Holdings A.G. поседува учество во капиталот на Друштвото со 93.24% од правата на глас, што претставува значајна моќ на контрола на работењето на Друштвото.

**3.9 Користи за вработените**

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата. Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината, а кои се пресметуваат на бруто плата. Трошокот за овие плаќања се признава во извештај за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19, отпремнините за пензионирање претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат од страна на независен актуар на денот на извештајот за финансиска состојба. Состојбата на овие обврски на денот на извештајот за финансиска состојба ја претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина. Актуарските добивки или загуби се признаваат во извештај за сеопфатна добивка. Друштвото ангажираше независен актуар за утврдување и евидентирање на износот на резервација за ваквите отпремнини на 31 декември 2010 година, но истото не го направи во наредните пресметковни периоди, ниту на 31 декември 2018 година, бидејќи раководството сметаше дека промените нема да имаат значајни ефекти врз финансиските извештаи.

*Надоместоци за технолошки вишок*

Согласно членовите 94-а, 95, 96 и 97 од Законот за работните односи (“Службен весник” бр. 62/05, ...129/2015 и 27/2016), Статутот на Друштвото и Колективниот договор за уредување на правата, обврските и одговорностите на работодавачот и работниците, во случај на намалување на бројот на вработени од деловни причини, на “вишокот” вработени им се исплатува испратнина еднаква на одреден број нето плати, дополнителен износ на испратнини во зависност од работниот стаж во Друштвото, како и плаќање на персонален данок на доход.

На 1 септември 2015 година, Друштвото усвои Програма за престанок на договорот за вработување од деловни причини (економски, технолошки, структурни и слични промени) која ги предвидуваше следните услови:

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.9 Користи за вработените (продолжение)**

<u>Работен стаж</u>	<u>Број на месечни плати кои ќе се исплатат како испратнина</u>	<u>Дополнителен износ на отпремнина</u>	<u>Број на вработени</u>
< 5.00 години	-	-	-
5.01 – 15 години	од 7 до 12	700 – 1,500 ЕУР	-
15.01 – 25 години	од 0 до 12	900 – 1,500 ЕУР	1
> 25.01 години	од 0 до 24	700 – 3,000 ЕУР	8
< 12 месеци до пензионирање	од 5 до 13	1000 – 2,000 ЕУР	6
12.01 – 18 месеци до пензионирање	од 14 до 24	800 – 3,600 ЕУР	6
18.01 – 24 месеци до пензионирање	од 18 до 21	700 – 2,400 ЕУР	3
24.01 – 30 месеци до пензионирање	од 24	700 – 2,000 ЕУР	4
			<u>28</u>

Заклучно со 15 јануари 2016 година, Друштвото ја реализираше Програмата за престанок на договорот за вработување од деловни причини и со тоа го прекина работниот однос на 28 вработени. Оваа програма предвидуваше исплата на надоместоци на овие лица до 2018 година. На 31 декември 2018 година, Друштвото нема повеќе обврски по овој основ (2017: 74 илјади денари) за неисплатените трошоци за надоместоци по однос на престанок на договор за вработување од деловни причини (Белешка 14).

**3.10 Даноци**

*Тековен данок на добивка*

Тековниот данок на добивка е пресметан според пропишаните даночни прописи и стапки кои биле на сила на денот на подготвување на извештајот за финансиска состојба. Крајниот данок за 2018 и 2017 година се пресметува по стапка од 10% на добивката утврдена во извештајот за сеопфатна добивка коригирана за одредени непризнаени трошоци согласно законските одредби.

*Одложен данок на добивка*

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во извештајот за финансиска состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби, кои се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочлива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени. Во овие финансиски извештаи, не постојат значајни времи разлики кои би се јавиле како основа за одложен данок на добивка.

*Данок на додадена вредност*

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена вредност, освен:

- кога данокот при набавка на средството или услугата не може да се врати од даночните власти, во кој случај се признава како дел од набавната вредност на средството или дел од трошокот; и
- за побарувањата и обврските кои се прикажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се побарува од, односно се должи на даночните власти е вклучен како дел од побарувањата односно обврските на датумот на извештајот за финансиска состојба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.11 Споредбени податоци**

Заради посоодветно прикажување на тековната година одредени ставки од споредбените податоци се рекласифицирани. Овие рекласификации не резултираа со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи.

**4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 3, Друштвото користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки кои се однесуваат на сметководствените вредности на средствата и обврските кои не се јасно видливи од други извори. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите од историското искуство како и други фактори кои се сметаат за релевантни во дадените околности. Идните вистински резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. Проценките и претпоставките повторно се проверуваат на континуирана основа. Повторното проверување на сметководствените проценки се признава во периодот во кој е извршена проверката доколку истата има влијание само на тој период или пак се признава во периодот на повторната проверка и во идните периоди доколку истата има влијание и врз тековниот и врз идните периоди.

Во продолжение се дадени клучните проценки кои се поврзани со идни, или други клучни извори на проценка на неизвесноста на датумот на извештајот за финансиска состојба, кои имаат ризик да предизвикаат материјално значајно коригирање на сметководствената вредност на средствата и обврските во идната финансиска година.

**4.1 Стапки на амортизација**

Амортизационите стапки се определуваат врз основа на предвидениот корисен век на употреба на недвижностите, постројките, опремата и на нематеријалните средства. Корисниот век на употреба се проверува еднаш годишно од страна на Друштвото врз основа на тековните проценки.

**4.2 Обезвреднување на побарувањата од купувачи и другите побарувања**

Обезвреднувањето на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Проценките кои се користат при проценката на адекватноста на обезвреднувањето на сомнителните побарувања се старосната структура на нашите побарувања и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во нашите услови за плаќање. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на комитентите и идните готовински наплати.

**4.3 Резервирања**

Резервирањата се предмет на проценка. Друштвото ја проценува веројатноста за настанување на несакан настан како резултат на минат настан. Друштвото е претпазливо во врска со овие проценки, но поради високото ниво на неизвесност, во некои случаи на проценка може и да се случи крајниот исход на настанот да не биде еднаков со резервирањето.

**4.4 Објективна вредност**

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се прикажани во Белешка 23.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**5. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА**

Друштвото поседува 1,950 акции во Стопанска банка АД Скопје. Објективната вредност на овие вложувања на 31 декември 2018 година изнесува 2,340 илјади денари (2017: 1,794 илјади денари).

Движење на објективната вредност:

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>31 декември 2018</b>	<b>31 декември 2017</b>
На 1 јануари	1,794	1,541
Усогласување до објективната вредноста	546	253
На 31 декември	<u>2,340</u>	<u>1,794</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2018 година

**6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Градежни објекти	Опрема	Валци	Алати, погонски и канцелар. инвентар, мебел и возила	Инвестиции во тек	Вкупно	Софтвер	Во илјади денари	
								Инвести- ции во нематери- јални средства	Вкупно нематери- јални средства
<b>Набавна вредност</b>									
На 1 јануари 2017	287,888	771,281	307,474	26,626	44,493	1,437,762	4,269	5,905	10,174
Набавки	-	-	-	-	86,209	86,209	-	-	-
Преноси	-	-	13,761	435	(14,196)	-	-	-	-
Отписи	-	(14,045)	-	-	-	(14,045)	-	-	-
На 31 декември 2017	<u>287,888</u>	<u>757,236</u>	<u>321,235</u>	<u>27,061</u>	<u>116,506</u>	<u>1,509,926</u>	<u>4,269</u>	<u>5,905</u>	<u>10,174</u>
На 1 јануари 2018	287,888	757,236	321,235	27,061	116,506	1,509,926	4,269	5,905	10,174
Набавки	6	332	-	406	46,511	47,255	-	-	-
Преноси	-	90,525	15,258	-	(105,783)	-	-	-	-
Отписи	(37)	(13,402)	-	(1,073)	-	(14,512)	-	-	-
На 31 декември 2018	<u>287,857</u>	<u>834,691</u>	<u>336,493</u>	<u>26,394</u>	<u>57,234</u>	<u>1,542,669</u>	<u>4,269</u>	<u>5,905</u>	<u>10,174</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>									
На 1 јануари 2017	67,640	177,595	175,918	4,981	-	426,134	959	-	959
Трошок за годината	66,615	135,822	16,298	3,946	-	222,681	854	-	854
Отписи	-	(10,594)	-	-	-	(10,594)	-	-	-
На 31 декември 2017	<u>134,255</u>	<u>302,823</u>	<u>192,216</u>	<u>8,927</u>	<u>-</u>	<u>638,221</u>	<u>1,813</u>	<u>-</u>	<u>1,813</u>
На 1 јануари 2018	134,255	302,823	192,216	8,927	-	638,221	1,813	-	1,813
Трошок за годината	54,256	46,279	19,335	3,111	-	122,981	854	-	854
Отписи	(9)	(1,696)	-	(406)	-	(2,111)	-	-	-
На 31 декември 2018	<u>188,502</u>	<u>347,406</u>	<u>211,551</u>	<u>11,632</u>	<u>-</u>	<u>759,091</u>	<u>2,667</u>	<u>-</u>	<u>2,667</u>
<b>Сметководствена вредност на 31 декември 2018</b>	<u>99,355</u>	<u>487,285</u>	<u>124,942</u>	<u>14,762</u>	<u>57,234</u>	<u>783,578</u>	<u>1,602</u>	<u>5,905</u>	<u>7,507</u>
<b>на 31 декември 2017</b>	<u>153,633</u>	<u>454,413</u>	<u>129,019</u>	<u>18,134</u>	<u>116,506</u>	<u>871,705</u>	<u>2,456</u>	<u>5,905</u>	<u>8,361</u>

Овие Нацрт финансиски извештаи на независните ревизори се наменети единствено за потребите на раководството на Друштвото. Како такви, истите можат да подлежат на понатамошни корекции и измени во поглед на износите и презентациите содржани во овие финансиски извештаи

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**
**6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)**

На 31 декември 2018 година, Друштвото поседува имотна документација за градежните објекти.

**7. ЗАЛИХИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Материјали	369,649	80,343
Материјали на пат	519,596	236,236
Резервни делови	33,572	18,474
Недовршено производство	413,845	275,261
Готови производи	558,990	333,116
	<u>1,895,652</u>	<u>943,430</u>
Намалување на залихите до нето реализациона вредност	(10,591)	(11,517)
	<u>1,885,061</u>	<u>931,913</u>

**8. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Побарувања од купувачи во земјата	120,262	81,459
Побарување од купувачи во странство	1,366	15,402
Побарувања од поврзани субјекти	165,494	213,165
	<u>287,122</u>	<u>310,026</u>
Исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања	(49,421)	(67,660)
	<u>237,701</u>	<u>242,366</u>

Движење на исправката на сомнителните и спорни побарувања е како што следува:

	Во илјади денари	
	2018	2017
Состојба, 1 јануари	67,660	67,076
Дополнителна исправка (Белешка 19)	-	248
Корекции за претходно отпишани побарувања	-	392
Отпис	(18,254)	-
Курсни разлики	15	(56)
	<u>49,421</u>	<u>67,660</u>
Состојба, 31 декември	<u>49,421</u>	<u>67,660</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**
**9. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Данок на додадена вредност	59,011	56,197
Побарувања по дадени аванси во странство	9,953	3,472
Побарувања по дадени аванси во земјата	44,321	64,962
Побарувања по дадени аванси кон поврзани субјекти	10,410	74,775
Дадена позајмица на поврзан субјект	-	35,397
Побарувања од вработени	2,987	3,593
Побарување за повеќе платен данок на добивка	3,338	3,338
Однапред платени трошоци	453	443
Останато	1,180	1,432
	<u>131,653</u>	<u>243,609</u>
Исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања	<u>(1,744)</u>	<u>(37,032)</u>
	<u>129,909</u>	<u>206,577</u>

Движење на исправката на сомнителните и спорни останати побарувања е како што следува:

	Во илјади денари	
	2018	2017
Состојба, 1 јануари	37,032	37,032
Дополнителна исправка (Белешка 19)	109	-
Ослободување на исправката	<u>(35,397)</u>	<u>-</u>
Состојба, 31 декември	<u>1,744</u>	<u>37,032</u>

Дадената позајмица на поврзан субјект во износ од 35,397 илјади денари се однесува на одобрена позајмица на АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје на 3 мај 2011 година, со пролонгирано доспевање до 22 мај 2015 година преку Анекс договор број 1 склучен на 3 Јуни 2014. Позајмицата е со годишна каматна стапка од 7.75%. Во 2015 година беше призната исправка на вредноста на овие побарувања. Оваа позајмица е вратена во текот на 2018 година и исправката е ослободена.

**10. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Жиро сметка – денари	39,564	81,526
Жиро сметка - странска валута	130,158	62,608
Готовина во благајна – денари	27	77
	<u>169,749</u>	<u>144,211</u>

**11. ГЛАВНИНА**
*Акционерски капитал*

Структурата на акционерскиот капитал на 31 декември 2018 и 2017 година е прикажана подолу:

	% структура		Број на акции		Во илјади денари	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
ArcelorMittal Holdings A.G.	93.24%	93.24%	30,722,963	30,722,963	9,586,733	9,586,733
Физички лица и други правни лица	<u>6.76%</u>	<u>6.76%</u>	<u>2,227,750</u>	<u>2,227,750</u>	<u>695,143</u>	<u>695,143</u>
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>32,950,713</u>	<u>32,950,713</u>	<u>10,281,876</u>	<u>10,281,876</u>

**11. ГЛАВНИНА (продолжение)**

Овие Нацрт финансиски извештаи на независните ревизори се наменети единствено за потребите на раководството на Друштвото. Како такви, истите можат да подлежат на понатамошни корекции и измени во поглед на износите и презентациите содржани во овие финансиски извештаи



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

На 31 декември 2018 и 2017 година, акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 32,950,713 авторизирани, издадени и целосно уплатени обични акции, регистрирани во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Секоја акција има номинална вредност од 5.11 ЕУР и притоа регистрираната вредност на акционерскиот капитал изнесува 10,282,099 илјади денари додека акционерскиот капитал евидентиран во сметководствената евиденција изнесува 10,281,876 илјади денари и се разликува од регистрираниот за 223 илјади денари.

**Премии од акции**

Премията од акции во износ од 10,763 илјади денари претставува разлика помеѓу номиналната вредност на акциите и нивната продажна вредност од втората емисија на акции што беше извршена во текот на 2014 година, кога преку одлука на Собранието на акционери на Друштвото, беше извршено зголемување на основната главнина преку емисија на 13,630,537 обични акции со номинална вредност од ЕУР 5.11 по акција или вкупна номинална вредност од 4,296,486 илјади денари. Продажната цена изнесуваше 316 денари по акција, притоа вкупната продажна вредност на емисијата изнесуваше 4,307,249 илјади денари.

**Ревалоризациони резерви**

Ревалоризационите резерви во износ од 146,425 илјади денари (2017: 197,445 илјади денари) во најголем дел произлегуваат од евидентирани ефекти од проценката на недвижностите, постројките и опремата.

**12. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврски кон добавувачи во земјата	80,120	122,202
Обврски кон добавувачи во странство	148,100	194,426
Обврски кон поврзани субјекти	3,741,384	2,704,097
	<u>3,969,604</u>	<u>3,020,725</u>

**13. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Плати и придонеси од плати	22,093	20,034
Примени аванси од странство	1,539	17,175
Примени аванси од земјата	23,564	13,924
Останато	746	652
	<u>47,942</u>	<u>51,785</u>

**14. ПРЕСМЕТАНИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Резервирања за судски спорови	4,800	31,908
Пресметани обврски по основ на технолошки вишок (Белешка 3.9)	-	74
Користи за вработените	4,955	4,955
Пресметани трошоци реализирани без нарачка	119,103	17,480
Однапред наплатени приходи по авансни фактури	20,119	11,963
Останато	228	21
	<u>149,205</u>	<u>66,401</u>

Пресметаните обврски за судски спорови во износ од 4,800 илјади денари (2017: 31,908 илјади денари) се евидентирани во согласност со проценката на Друштвото за очекувани загуби по судски спорови. Намалувањето на резервирањата по судски спорови е поради тоа што во текот на 2018 година, Друштвото успеа да добие судски спор за кој што ослободи резервација 31,359 илјади денари (Белешка 16).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**
**15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	Во илјади денари	
	2018	2017
Приходи од продажба на домашен пазар	1,051,413	982,019
Приходи од продажба на поврзани субјекти	5,540,887	6,045,990
Приходи од извоз	161,138	140,177
	<u>6,753,438</u>	<u>7,168,186</u>

**16. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	Во илјади денари	
	2018	2017
Отпис на обврски	-	14,245
Наплатени судски спорови	-	886
Приходи од дополнителни попусти и рабати	-	245
Укинување на резервации за наплатени претходно отпишани позајмици	35,397	-
Укинување на наплатени претходно резервирани судски спорови (Белешка 14)	31,359	-
Вишоци на материјали и резервни делови	7	-
Останато	844	2,303
	<u>67,607</u>	<u>17,679</u>

**17. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ**

	Во илјади денари	
	2018	2017
Материјали	6,415,273	6,161,771
Резервни делови	68,376	59,278
Ситен инвентар	1,149	441
	<u>6,484,798</u>	<u>6,221,490</u>

**18. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

	Во илјади денари	
	2018	2017
Бруто плати и надоместоци	231,685	217,596
Надоместоци по основ на технолошки вишок	1,092	-
Други надоместоци и придонеси за вработените	15,434	14,979
Регрес за годишен одмор	4,740	4,687
	<u>252,951</u>	<u>237,262</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**
**19. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади денари	
	2018	2017
Енергија	305,838	280,513
Транспортни услуги	79,838	90,389
Услуги за одржување и поправки	44,641	65,304
Обезвреднување на залихи до нето реализациона вредност	26,134	39,262
Останати услуги	39,240	26,040
Осигурување	9,491	17,762
Резервации за судски спорови	-	12,306
Банкарски надоместоци	12,074	12,202
Реклама и пропаганда	6,420	6,905
Кусоци и отписи на залихи	6,077	4,849
Надворешни услуги	4,529	4,476
Загуба од расходување на основни средства	12,401	3,451
Наемнина	3,464	3,393
Дневници за службени патувања	2,379	2,816
Телефонски услуги	2,247	2,934
Надомест за кориснички права	1,242	1,182
Исправка на побарувања	109	248
Задржан данок на добивка	-	147
Консултантски услуги	-	71
Останато	9,343	27,041
	<u>565,467</u>	<u>601,291</u>

**20. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ, НЕТО**

	Во илјади денари	
	2018	2017
Трошоци за камати	(39)	(65)
Приходи за камати од задоцнето вратен ДДВ	-	5,862
Останати приходи од камати, нето	1,394	2,190
Позитивни/(негативни) курсни разлики, нето	539	(351)
	<u>1,894</u>	<u>7,636</u>

**21. ДАНОК НА ДОБИВКА**

Данокот на добивка се пресметува по стапка од 10% на утврдената добивка од Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби и износот на непризнатите трошоци за даночни цели.

Утврдувањето на данокот на добивка е како што следува:

	Во илјади денари	
	2018	2017
Загуба пред оданочување	(218,955)	(197,184)
Непризнати расходи за даночни цели	<u>42,195</u>	<u>35,821</u>
Загуба пред оданочување намалена за даночно непризнати расходи	(176,760)	(161,363)
Даночна основа	-	-
Пресметан данок на добивка	<u>-</u>	<u>-</u>
Ефективна даночна стапка	-	-

**22. ДАНОЧЕН РИЗИК**

Овие Нацрт финансиски извештаи на независните ревизори се наменети единствено за потребите на раководството на Друштвото. Како такви, истите можат да подлежат на понатамошни корекции и измени во поглед на износите и презентациите содржани во овие финансиски извештаи

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти за период од пет години.

Во текот на 2019 година, сметководствената евиденција на Друштвото беше предмет на даночна контрола од страна на даночните власти за Данокот на додадена вредност за периодот од 1 јануари 2018 до 31 декември 2018 година за што е издаден Записник од надворешна контрола без идентификувани наоди. Истовремено во текот на 2019 година, сметководствената евиденција на Друштвото беше предмет на контрола од страна на даночните власти за данокот на добивка за периодот од 1 јануари 2018 до 31 декември 2018 година за што сеуште не е издаден Записник од надворешна контрола.

## 23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

### 23.1 Управување со ризикот на капиталот

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Структурата на капиталот на Друштвото се состои од акционерски капитал, премија од акции, ревалоризациони резерви и акумулирана загуба.

#### *Показател на задолженост*

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2018 и 2017 година е како што следува:

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>Година што завршува на</b>	
	<b>2018</b>	<b>31 декември</b>
	<b>2017</b>	
Кредити и позајмици	-	-
Пари и парични еквиваленти	(169,749)	(144,211)
Нето долг	(169,749)	(144,211)
Вкупно главнина	(950,906)	(731,984)
	-	-

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**23.1 Управување со ризикот на капиталот (продолжение)**

*Минимален износ на основната главнина на Друштвото*

Согласно Член 273 од Законот за трговски друштва, најмалиот износ на основната главнина изнесува ЕУР 25,000 и притоа, номиналниот износ на акцијата не може да биде помал од ЕУР 1. Износот на основната главнина е еднаков на збирот на номиналниот износ на сите влогови на акционерите, односно на номиналниот износ на сите акции издадени од Друштвото.

На 31 декември 2018 година основната главнина на Друштвото изнесува 168,436,051 евра (31 декември 2017: 168,436,051 евра)

**23.2 Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти**

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3.5 кон овие финансиски извештаи.

**Категории на финансиски инструменти**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември 2018	Година што завршува на 31 декември 2017
<b>Финансиски средства</b>		
Вложувања расположливи за продажба	2,340	1,794
Побарувања од купувачи	237,701	242,366
Пари и парични еквиваленти	169,749	144,211
	<u>409,790</u>	<u>388,371</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
Обврски кон добавувачи	3,969,604	3,020,725
	<u>3,969,604</u>	<u>3,020,725</u>

**23.3 Цели на управување со финансиски ризици**

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и ризик од промена на каматните стапки), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици.

**Пазарен ризик**

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

**Управување со девизниот ризик**

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од кредитите и позајмиците и обврските за камати, побарувањата од купувачи, обврските кон добавувачи, платените/примените аванси, како и од парите и паричните еквиваленти кои се деноминирани во странски валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и монетарните обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2018	31 декември 2017	31 декември 2018	31 декември 2017
ЕУР	222,089	209,647	3,886,184	2,894,062
УСД	43,448	10,740	4,069	5,102
	<u>265,537</u>	<u>220,388</u>	<u>3,890,253</u>	<u>2,899,163</u>

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

*Овие Нацрт финансиски извештаи на независните ревизори се наменети единствено за потребите на раководството на Друштвото. Како такви, истите можат да подлежат на понатамошни корекции и измени во поглед на износите и презентациите содржани во овие финансиски извештаи*

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**23.3 Цели на управување со финансиски ризици (продолжение)**

*Анализа на сензитивноста на странски валути*

Друштвото е единствено изложено на ЕУР и УСД,. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со странските валути. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%.

Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за 10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, а износите прикажани подолу би биле позитивни.

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Добивка	(362,472)	(267,878)

**Управување со каматниот ризик**

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува првенствено на кредитите и позајмиците со променливи или фиксни каматни стапки, како и на паричните депозити кај домашни банки. Друштвото управува со овој ризик преку одржување на соодветен однос помеѓу некаматносните извори на финансирање и финансиските обврски со променлива или фиксна каматна стапка.

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 2018	31 декември 2017
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Вложувања расположливи за продажба	2,340	1,794
- Пари и парични еквиваленти	169,749	144,211
- Побарувања од купувачи	237,701	242,366
	<u>409,790</u>	<u>388,371</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	3,969,604	3,020,725
	<u>3,969,604</u>	<u>3,020,725</u>

*Анализа на сензитивноста на каматни стапки*

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целиот период. При подготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

На 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема финансиски средства и обврски со променлива каматна стапка.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**23.3 Цели на управување со финансиски ризици (продолжение)**

**Управување со кредитниот ризик**

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото има значајна концентрација на кредитен ризик спрема поврзаните субјекти.

*Управување со побарувањата од купувачи и останатите побарувања*

Побарувањата од купувачи во износ од 237,592 илјади денари (2017: 242,366 илјади денари) вклучуваат износ од 165,494 илјади денари (2017: 213,165 илјади денари), или 70% (2017: 88%) побарувања од поврзани субјекти. Најголем купувач на Друштвото е ArcelorMittal FCE, Луксембург.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2018 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	159,266	-	159,266
Доспеани и обезвреднети побарувања	49,421	(49,421)	-
Доспеани, но необезвреднети побарувања	78,435	-	78,435
	<u>287,122</u>	<u>(49,530)</u>	<u>237,592</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2017 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	210,767	-	210,767
Доспеани и обезвреднети побарувања	67,660	(67,660)	-
Доспеани, но необезвреднети побарувања	31,599	-	31,599
	<u>310,026</u>	<u>(67,660)</u>	<u>242,366</u>

*Недоспеани побарувања*

Недоспеаните побарувања во износ од 159,266 илјади денари (2017: 210,767 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања врз основа на продадени готови производи кои потекнуваат од декември 2018 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 30 дена по датумот на фактурирањето.

*Доспеани, но необезвреднети побарувања*

Друштвото не изврши исправка на вредноста на доспеаните побарувања во износ од 78,435 илјади денари (2017: 31,599 илјади денари) бидејќи не идентификува промени во кредитната способност на купувачите. Друштвото смета дека сметководствената вредност на овие побарувања сеуште може да се наплати.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
31 декември 2018 година

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**23.3 Цели на управување со финансиски ризици (продолжение)**

**Управување со кредитниот ризик (продолжение)**

*Доспеани, но необезвреднети побарувања (продолжение)*

Старосната структура на доспеаните, но необезвреднети побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
До 30 дена	34,518	-
Од 31 - 90 дена	19,158	22,248
Од 91 - 365 дена	1,551	60
Над 365 дена	23,208	9,291
	<u>78,435</u>	<u>31,599</u>

**Управување со ликвидносниот ризик**

*Табели за ликвидносен и каматносен ризик*

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на недеривативните финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

*Доспеаност на финансиските обврски*

	Просечна пондерирана ефективна каматна стапка	Во илјади денари					Вкупно
		31 декември 2018					
		До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	
Некаматносни	-	3,969,604	-	-	-	-	3,969,604
		<u>3,969,604</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,969,604</u>

	Просечна пондерирана ефективна каматна стапка	Во илјади денари					Вкупно
		31 декември 2017					
		До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	
Некаматносни	-	3,020,725	-	-	-	-	3,020,725
		<u>3,020,725</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,020,725</u>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**23.4 Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и финансиските обврски (без деривативите) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на дисконтираните готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

*Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност*

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 е како што следува:

	31 декември 2018		31 декември 2017	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
<b>Во илјади денари</b>				
<b>Финансиски средства</b>				
- Вложувања расположливи за продажба	2,340	2,340	1,794	1,794
- Побарувања од купувачи	237,701	237,701	242,366	242,366
- Пари и парични еквиваленти	169,749	169,749	144,211	144,211
	<u>409,790</u>	<u>409,790</u>	<u>388,371</u>	<u>388,371</u>
<b>Финансиски обврски</b>				
- Обврски кон добавувачи	<u>3,969,604</u>	<u>3,969,604</u>	<u>3,020,725</u>	<u>3,020,725</u>
	<u>3,969,604</u>	<u>3,969,604</u>	<u>3,020,725</u>	<u>3,020,725</u>

*Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски*

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**24. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти - друштва во склоп на АрцелорМиттал Групацјата. Овие трансакции се извршуваат во нормален тек на работење и нивната вредност не се разликува значително од условите кои преовладуваат во пазарните трансакции.

	Во илјади денари	
	2018	2017
<b>Продажби на поврзани субјекти</b>		
ArcelorMittal Flat Carbon Europe	5,540,887	6,045,990
	<u>5,540,887</u>	<u>6,045,990</u>
<b>Набавки од поврзани субјекти</b>		
Arcelormittal Sourcing	1,350,240	830,930
ArcelorMittal Galati SA	381	6,902
ArcelorMittal Poland SA	1,354	-
ArcelorMittal Luxembourg S.A.	392	-
ArcelorMittal Purchasing	-	775
ArcelorMittal Flat Carbon Europe	4,771,981	3,714,207
	<u>6,124,348</u>	<u>4,552,814</u>
<b>Побарувања од поврзани субјекти</b>		
АрцелорМиттал Скопје (XPM)	50,210	48,932
ArcelorMittal Ostrava a.s.	4,251	4,250
ArcelorMittal Zenica d.o.o	-	10,637
ArcelorMittal Construction Romania	2,635	2,635
ArcelorMittal S.A.	1,820	1,639
ArcelorMittal Luxembourg S.A.	216	215
ArcelorMittal Mediterranee	31	31
ArcelorMittal South Africa	898	896
ArcelorMittal Flat Carbon Europe	95,495	142,224
ArcelorMittal Galati SA	9,938	1,482
Arcelormittal Belgium N.V.	-	224
	<u>165,494</u>	<u>213,165</u>
<b>Побарувања по дадени аванси</b>		
Arcelormittal Sourcing	-	74,689
ArcelorMittal Luxembourg S.A.	10,324	-
ArcelorMittal Real Estate France	86	86
	<u>10,410</u>	<u>74,755</u>

	Во илјади денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
<b>Оберски кон поврзани субјекти</b>		
ArcelorMittal Galati SA	-	64,340
Arcelormittal FCE Luxembourg	3,659,184	2,421,778
ArcelorMittal Sourcing	78,122	209,968
АрцелорМиттал Скопје (XPM)	1,111	4,727
MittalSteel IT Services	703	778
Lindsay International India	2,264	2,506
	<u>3,741,384</u>	<u>2,704,097</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2018 година**

**25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2018 и 2017 се следните:

	<b>31 декември 2018</b>	<b>Во денари 31 декември 2017</b>
УСД	53.6887	51.2722
ЕУР	61.4950	61.4907
ГБП	68.1234	69.3087

**26. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

***Промена на сопственоста на Друштвото***

Во текот на месец април 2019 година, со официјалното одобрение од страна на Европската комисија за продажба на дел од компаниите на ArcelorMittal Групаацијата, со што новиот сопственик на друштвото ќе биде Liberty House Групаацијата со седиште во Обединетото Кралство. Друштвото е во постапка на промена на сопственичката структура на локално ниво. Целосната постапка се очекува да заврши до јуни 2019 година, со што Друштвото и формално ќе се издвои од ArcelorMittal Групаацијата.

**ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА**